

ПРЕДЛОГ ЗА МИРНИ МАРТОВСКИ ПРОТЕСТИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЦЕЛ СВЕТ ПРЕД АПРИЛСКИОТ САМИТ НА НАТО ВО БУКУРЕШТ

Како долгодецениски активист на македонското движење во дијаспората и како автор на поголем број историски дела, книги полни со факти за постоењето на македонската националност и сувереност, од антиката-древнината, преку средновековието до денешни современи дни, ја испраќам оваа предлог-порака.

Поракава, пред сè, е наменета за челниците-лидерите и управите-комитетите на сите постојни активни македонски организирани субјекти, како што се: македонските државни или блоковски регионални заедници, на континентите-државите, во кои живее македонската емиграција, македонски православни црковни општини, македонски културно-просветни друштва, спортски клубови и слични здруженија и асоцијации. Поракава содржи подготвување и спроведување мирни протести пред институции, како парламенти, НАТО претставништва, претставништва на ОН, претставништва на ЕУ, пред сè, и секаде каде навистина постојат добри услови, за собирање на Македонците за протестирање за заштита и признавање на своите основни човекови и национални и суверени права.

Сите права кои ни следуваат, според Уставот на Македонија, а согласно со постојните права на човекот, кои произлегуваат од Општата декларација за човекови права на ОН, изгласана во 1948 г. на Генералното собрание во Њујорк. Врз основа на таа светска Декларација и врз основа на досегашните мировни договори за прекин на војните, на Балканскиот Полуостров и во Македонија, изградени се и утврдени се статuti и правилници за редовна активност, на голем број институции и нивни тела-одбори, како од владини-државни, така и од вонвладини организации и претставнички тела на народите на Европа и светот. Во тие изгласани човекови права спаѓаат активности на посебни институции и нивни тела кои работат на заштита на тие права на народите, во кои би требало да спаѓа и македонскиот народ. Во принцип се работи за признавање и непечено употребување-користење на мајчиниот јазик, литературниот јазик, верската исповед, културни и национални обичаи, танци-ора, музика-песни и сл.

Денес сме сведоци на негирање на нашата националност и сувереност од страна на одделни околни држави на Р Македонија, како што е Грција, која го негира нашето национално и суверено постоење, според нашиот Устав, потоа Бугарија која го признава нашиот суверен идентитет, но не ја признава македонската националност, правејќи ја, наводно, бугарска!? Двете држави создаваат големи проблеми на племинарните разговори на Владата на Р Македонија со светските и европските претставнички тела на НАТО и на ЕУ и на состаноците со претставникот-медијаторот на ОН, г. Метју Нимиц, и се подготвени да стават вето за примање на Р Македонија во НАТО и за зачленување во ЕУ, не со полното уставно име на Македонија, туку со наметнатото погрдно име од Грција (ПЈРМ).

Ние Македонците од дијаспората со огорченост ги следиме нападите на грчката и донекаде на бугарската дипломатија на светската и на европската сцена, за подготвките за членство на Републиката во НАТО и во ЕУ, а со олеснување и восхит ги поздравуваме оние 123 држави од светот, кои ни ги признаваат националноста и сувереното уставно име на Македонија.

Бидејќи во светската дипломатија, како и во општиот економски живот, има случаи за корупции и подметнувања, или недоволна активност на македонската дипломатија, со немање доволно стручни кадри и организациони групи, работни дипломатски тела и претставници, како и контакти и сл., во и со институциите на ЕУ и на НАТО, се јавува насушна потреба од ангажирање на секој Македонец на светот. Таа насушна - многу голема поддршка е за Владата на Републиката и нејзината дипломатија, а и поддршка на пријателите на Македонците и на Македонија, кои како претставници на своите земји сакаат да ја видат Македонија во редовите на НАТО и на ЕУ со уставното име.

Со мирните протести треба да ја покажеме нашата лојалност кон македонскиот народ, а особено кон Владата на Република Македонија, кои единствени, со институциите на власта и опозицијата, министерот Антонио Милошоски, премиерот Никола Груевски и претседателот Бранко Црвенковски, даваат сè од себе за прием во НАТО и во ЕУ со уставното име на Македонија, од кое не отстапуваат по никоја цена.

Програма на подготовките за мирни протести во дијаспората, кои треба да послужат и за во Републиката и во другите етнички делови на Македонија:

- Секој македонски организиран субјект да одреди свои претставници на ниво на метрополи-градови, на заедничко договарање-состанок за мирните протести, да учествуваат во распределбата на задолженијата за успешно одржување на протестите; Во сите градови-метрополи во Австралија, САД, Канада и Европа, треба да се огласи за подготвеноста - решеноста на меродавните тела, со пригодни статии и огласи во неделните македонски гласила-весници, македонски радиопрограми и сл. за денот и местото на одржувањето на мирните протести; Званичното раководство да се одреди според способноста и афинитетот на истакнати активисти во македонските организирани субјекти; Треба да има едно лице како координатор на протестите; Друг активист да биде претставник на протестите во контактите со медиумите, локалната власт и другите институции, како полицијата и сл.; Едно лице да биде одговорно за набавка на потребен број плакати и знамиња (шеснаестокракото сонце); Еден член да биде одговорен за обезбедување транспорт (автобуси) и за обезбедување време на мирните протести и добивање дозвола за одржување на протестот од локалната полиција, најмалку една до две седмици пред протестите; Еден патриот да биде одговорен за собир пред општината или македонската заедница, веднаш по одржувањето на протестот, каде македонскиот свештеник би требало да ги благослови сите кои учествуваат на протестите и да организира бесплатна веселба; Еден патриот да биде задолжен за размножување на куци содржини на историски книги за Македонија (на англиски или на други светски јазици) и заедно со подарените книги од нивните автори или набавените книги да им ги подарува и покажува на новинарите и ТВ-водачите, дека македонските историчари и научници и нивните колеги од западната хемисфера, пишувајќи за македонската историја ја откриваат вистината за Македонците и за Македонија.

ДО ДРЖАВНИОТ И ВЛАДИНИОТ ВРВ НА РМ

Нема вистински Македонец кој би се согласил со промена на уставното име на Република Македонија. Нема вистински Македонец кој се согласил со референцата ФИРОМ, срамно наметната на нашата држава во ООН во почетокот на 90-тите години од минатиот век. И, на крај, нема Македонец, особено по потекло од Егејскиот дел на Македонија, кој би се согласил со срамните подметнувања кои ѝ ги прави Р Грција на нашата земја, обидувајќи се да ѝ ги обезличи нејзиното уставно име, националниот идентитет на македонскиот народ и на тој начин да ја уништи засекогаш древната, старозаветната, новозаветната и современата македонска национална историја. Ние потекнуваме од делот на Македонија, Егејскиот, кој со насилната поделба на Македонија во 1913 г. во Букурешт, го приграби Грција и сега тој чин се обидува да го наметне како правда врз татковината на нашите предци, на нивните потомци и на нас современите синови и ќерки на македонскиот народ, кои никогаш не сме биле ништо друго освен Македонци и кои не знаеме за друга татковина освен за Македонија. Токму затоа во Граѓанската војна од

Со мирните протести треба светската јавност да се запознае со признавањето на македонската националност и за употребата на уставното име на Македонија, за меѓународно општење, особено во институциите на НАТО и ЕУ, а и во ОН. Уставното име треба да се потенцира како единствен услов за примање на Р Македонија во НАТО и во ЕУ.

Многу лесно може да се случи Грција и Бугарија да дадат вето на Самитот на Алијансата, во април во Букурешт, Р Македонија да не може да стане членка на НАТО, а подоцна и на ЕУ со уставното име или, пак, во случај да биде примена со друго натурено име, ако не се согласи со менување на името на државата, што апсолутно е невозможно. Со такво име кое би го предлагала Грција, а тоа значи бришење на македонската националност и сувереност и уништување на еден од најстарите народи во Европа - македонскиот народ.

Значи, на протестите да се потенцира зачленувањето во НАТО и во ЕУ со уставното име на Македонија, а желбите на Македонците од дијаспората и од Македонија да се пренесат до НАТО, ЕУ и до сите држави во светот, особено до ОН, во најблиска иднина и таа званично да ја признае Македонија со уставното име. Неприфакането на одржување мирни протести поради немање доволно организаторски кадри и сл. во македонските организирани субјекти во дијаспората, би било благо извинување и можеби би се прифатило, но таму каде има услови, а особено интелектуални сили, а не се одржи мирен протест, ќе нема никакво извинување.

Морално, сите оние кои можат да организираат мирен протест, во тоа или блиску до тоа одредено време, а не го одржат, ќе сносат одговорност и ќе бидат назначени како антимакедонци, предавници на делото, ситни манипуланти, себични љубоморни суштества. Истото важи и за оние кои се сметаат за способни "активисти", а не се активни и што не се меѓу првите организатори кои ќе бидат исмевани од сегашните млади генерации на кои не им се дозволува, од поединци или групи, да ги извршуваат лидерските функции на македонските организирани субјекти, како и идните македонски генерации, кои на некој

1948 г. грчкиот режим стори сè за да протера што поголем број Македонци од своите прадедовски огништа, веројатно за да може денес да тврди дека во Република Грција нема македонско малцинство, а од друга страна, грчкиот премиер, Костас Караманлис, обидувајќи се да го акцентира сопствениот страв од кохезирање на Македонците во неговата држава, во врвните институции на ЕУ, како и во НАТО, гласно да тврди дека во Грција денес живеат 2,5 милиони Македонци. Како тогаш нема македонско малцинство?!

Ве молиме, почитувани раководители на Р Македонија, да не отстапувате ниту за милиметар од уставното име, со што ќе ги одбраните честа и достоинството на македонскиот народ од древнина, сè до денес и за иднина. А и нема повозвишена доблест во државните раководители освен одбраната на честа и достоинството на својот народ и држава. Денес сте во позиција на Македонија и на македонскиот народ да им ја потврдите надежта дека ги водат вистински македонски синови и ќерки.

**Координативен комитет на Здруженијата на
Македонците по потекло од
Егејскиот дел на Македонија
в.д претседател Ташко ЈОВАНОВ**

начин ќе ги анализираат и ќе се потсетуваат на неделата на своите минати генерации, ќе се срамат од нив и ќе ги омаловажуваат.

Затоа, сите заедно, обединето и достоинствено, во март да излеземе на мирни протести, пред одржувањето на Самитот на НАТО во Букурешт, во местата каде живееме, пред нашите парламенти, односно пред странските претставништва.

Известувањата на организаторите на мирните протести, преку македонските медиуми и радиопрограми, треба постојано да се објавуваат, поради сознанија каде треба да се ургира и евентуално помогне.

Ги молам корисниците на околу 150 e-mail адреси, кои ги поседувам и на кои им ги испраќам материјалите, да направат фотокопии и веднаш да се поврзат со лидерите и управите на македонските организирани субјекти, особено во дијаспората, и да ги запознаат со програмата која треба да ја дополнат и прилагодат за своите можности и потреби. Известувајќи ме по e-mail и јас ќе имам евиденција за подготовките.

Името Македонци и Република Македонија да живеат вечно, Амин и со Господ и универзалната правда, напред Македонци.

За подобра ориентација при пишувањето пароли еве неколку примери, на македонски јазик за Македонија и на англиски јазик, за дијаспората:

Македонците се антички народ; Само со името Р Македонија во НАТО и во ЕУ; Македонците и Македонија се библиски; Македонците ја сакаат Австралија (САД, Канада, Германија и сл); Македонскиот говорен јазик е петти европски во Австралија; Македонците се едни од најдобрите државјани на Австралија; Верувајте им, Македонците и Р Македонија, сме Ваши пријатели; Македонија на Македонците; Молиме Австралија да ги помогне Македонците и Р Македонија; Македонците не се Грци, Бугари, Срби, Албанци или Словени, ние сме Македонци; Ја молиме Р Грција да ја признае Р Македонија; Ја молиме Р Бугарија да ги признае Македонците.

Јанко Томов, Австралија